



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 24 ноември 1952
Број 33 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува 560 дин. Овој број чини 8 динари
Чековна сметка број 801-901-702

110

На основа член 73 точка 4 од Уставот, на НРМ, член 99 став 2 и член 104 став 2 од Законот за избор и опозив одборници на народните одбори, член 192 во врска со член 69 од Законот за народните одбори на околиите, по предлог од народните одбори на односните околии, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ НА НАРОДНИ ОДБОРИ

I

Бројот на одборниците во Соборот на производителите на Народниот одбор на Кичевска околија се зголемува на 29 одборници.

Бројот на одборниците во Соборот на производителите на Народниот одбор на Малешевска околија се зголемува на 23 одборници.

Бројот на одборниците во Соборот на производителите на Народниот одбор на Тиквешка околија се зголемува на 24 одборници.

II

Овој Указ влегува во сила веднага.

У. бр. 41

20 ноември 1952 година

Скопје.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

111

На основа член 73 став 4 од Уставот на НРМ и член 109 став 4 од Законот за избор и опозив одборници на народните одбори, а по предлог од односните народни одбори, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ ШТО ВО СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ГИ ИЗБИРААТ ПОЕДИНИТЕ ИЗБОРНИ ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ

I

По предлог од народните одбори на односните околии се потврдуваат одлуките за утврдува-

ње бројот на одборниците што во соборите на производителите на народните одбори ги избираат поедини изборни групи односно подгрупи како следува:

А. — Во соборот на производителите на Народниот одбор на Битолска околија, од вкупно 35 одборници, ќе се изберат:

1) во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 17 одборници;

2) во изборната група земјоделство 13 одборници;

3) во изборната група трговија и угостителство 2 одборника;

4) во изборната група занаетчиство 3 одборници.

Бројот на одборниците што се избира во изборната група земјоделство се распоредува на следните изборни подгрупи и тоа:

— на државните земјоделски стопанства и земјоделски установи 1 одборник;

— на селанските работни задруги 9 одборници;

— на општите земјоделски задруги 3 одборници.

Б. — Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Гевгелиска околија, од вкупно 21 одборник, ќе се изберат:

1) во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 7 одборници;

2) во изборната група земјоделство 12 одборници;

3) во изборната група трговија и угостителство 1 одборник;

4) во изборната група занаетчиство 1 одборник.

Бројот на одборниците што се избираат во изборната група земјоделство се распоредува на следните изборни подгрупи и тоа:

— на државните земјоделски стопанства и земјоделски установи 1 одборник;

— на селанските работни задруги 11 одборници.

В. — Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Гостиварска околија од вкупно 28 одборници ќе се изберат:

1) во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 11 одборници;

2) во изборната група земјоделство 15 одборници;

3) во изборната група трговија и угостителство 1 одборник;

4) во изборната група занаетчиство 1 одборник.

Н. — Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Тиквешка околија од вкупно 24 одборници ќе се избераат:

1) во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 11 одборници;

2) во изборната група земјоделство 11 одборници;

3) во изборната група трговија и угостителство 1 одборник;

4) во изборната група занаетчиство 1 одборник.

Бројот на одборниците што се избираат во изборната група земјоделство се распоредува на следните изборни подгрупи и тоа:

— на државните земјоделски стопанства 2 одборника;

— на селанските работни задруги 9 одборници.

О. — Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Титоввешка околија од вкупно 39 одборници ќе се избераат:

1) во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 23 одборници;

2) во изборната група земјоделство 13 одборници;

3) во изборната група трговија и угостителство 1 одборник;

4) во изборната група занаетчиство 2 одборника.

Бројот на одборниците што се избираат во изборната група земјоделство се распоредува на следните изборни подгрупи и тоа:

— на државните земјоделски стопанства и земјоделските установи 1 одборник;

— на селанските работни задруги 5 одборници;

— на општите земјоделски задруги 7 одборници.

II

По предлог од Народниот одбор на град Скопје се потврдува одлуката за утврдување бројот на одборниците што во Соборот на производителите на Народниот одбор на град Скопје го избираат поедините изборни групи односно подгрупи како следува:

од вкупно 45 одборници ќе се избераат:

— во изборната група индустрија, рударство, шумарство, градежништво, комунални делатности и сообраќај 34 одборници;

— во изборната група земјоделство 3 одборници;

— во изборната група трговија и угостителство 4 одборници;

— во изборната група занаетчиство 4 одборници.

Бројот на одборниците што се избираат во изборната група земјоделство се распоредува на следните изборни подгрупи:

— на државните земјоделски стопанства и земјоделските установи 1 одборник;

— на селанските работни задруги 1 одборник;

— на општите земјоделски задруги 1 одборник.

III

Овој Указ влегува во сила веднага.

У. бр. 42

20 ноември 1952 година
Скопје

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Марија Ефтимова, од Битола, поднесе до овој суд тужба против Раде Синановиќ, од Титовград, НР Црна Гора, сега во неизвесност за развод на бракот.

Се поканува тужениот Раде во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник адвокатот Георги Милев, од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 339/52 (129)

Марија Василева Петрова, од Битола, поднесе против Васил Лазаров Петров, од Битола, а сега во неизвесност тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Васил е со непознато местожителство и неизвестен адрес, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај по званична должност му се одредува застапник Цветко Стрезовски, адвокат од Битола, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Битола Г. 216/52 (130)

Шерифе Фетак Маликова, од село Паликура, Кавдарско, поднесе против Мемед Керимов Аџиов, од село Злоукани, а сега во неизвесност тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Мемед е со непознато местожителство и неизвестен адрес, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај по званична должност му се одредува за застапник Филип Николовски, адвокат од Битола, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 230/52 (131)

Хамиде Мустафа, од Битола, поднесе до овој суд тужба против Јашар Рашидов, бивш од Битола, а сега во неизвесност за развод на бракот.

Се поканува тужениот Јашар Рашидов во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник Димитар Поп Димитров, адвокат од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 324/52 (132)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7057 од 31-X-1952 год. Рударскиот басен за хром „Радуш“ со седиште во Горче Петров се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата

бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 7057/52 од Министерството за финансии на НРМ (278)

Со решение на Комитетот за водостопанство на Владата на НРМ бр. 1270 овластен е инж. Тома Кузмиќ во случај на спреченоста и отсутноста на директорот на Претпријатието за уредување и пошумување на порои Трипун Паноски да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Бр. 6132 од Министерството за финансии на НРМ (229)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6740 од 25-IX-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Битола се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 г. е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 6740/52 од Министерството за финансии на НРМ (253)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6651 од 24-IX-1952 год. Претпријатието за поправка на автомобили „Авторемонт“ со седиште во Битола се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 6651/52 од Министерството за финансии на НРМ (266)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6739 од 24-IX-1952 год. Претпријатието за снабдување на локалното стопанство на НРМ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6739/52 од Министерството за финансии на НРМ (267)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6289 од 12-VII-1952 год. Електричното претпријатие „Маврово“ во Гостивар се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Гостиварска околија.

Бр. 6289/52 од Министерството за финансии на НРМ (268)

Со решение на Главната дирекција за неметали, јаглен и градеж. индустрија бр. 18 од 10-VII-1952 год., Сали Сали назначен е за директор на Керамичката индустрија „Кис“ со седиште во Скопје и на должност стапил на 4-VIII-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за наметали, јаглен и градеж. индустрија бр. 17 од 10-VII-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Андонов Страхил и од 4-VIII-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 6370/52 од Министерството за финансии на НРМ (270)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6619 од 13-IX-1952 год. Индустрискиот сервис за снабдување индустријата на НРМ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6619/52 од Министерството за финансии на НРМ (269)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7094 од 18-X-1952 год. Угостителското претпријатие „Ловец“ со седиште во град Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7094/52 од Министерството за финансии на НРМ (288)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6934 од 13-X-1952 год. Претпријатието за металии произведенија „Браќа Кошулчеви“ со седиште во Титов Велес се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 6934/52 од Министерството за финансии на НРМ (322)

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 4810 од 13-V-1952 година, Илија Мукаетов назначен е за директор на Околиското градежно претпријатие „Кожуф“ со седиште во Кавадарци и на должност стапил на 13-V-1952 година, од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Тодор Тодоров и од 13-V-1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 5590/52 од Народниот одбор на Кавадарска околија II—12—213

Со решение на Народниот одбор на Градската општина-Струмица бр. 86 од 27-IV-1952 год., Васил Арабаџиев е назначен за директор на Градското производелно претпријатие „Бел камен“ во град Струмица и на должност стапил на 1-V-1952 год. од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Ристо Младенов, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 5688/52 од Народниот одбор на Градската општина-Струмица II—13—235

Со решение на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп бр. 13565 од 14-VIII-1952 год. овластени се Васил Богданоски и Киро Бажеркоски во случај спреченоста и отсутноста на директорот на Градежното претпријатие „Мукос“-Прилеп да ја потпишуваат фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Бр. 13564/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп.

II—14—243

Со решение на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп бр. 13926 од 5-XI-1951 год. овластен е книговодителот Попоска Марија во случај спреченоста на директорот на Угостителското претпријатие „Угостител“-Прилеп да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Бр. 14451/52 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Прилеп II—15—273

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Со решение на Молерската кооперација „Досе Молер“ во Куманово бр. 12 од 28-IV-1952 год. назначени се Цветко Ваневски за претседател и Благој П. Димитриевиќ за секретар и истите имаат право од 1-V-1952 год. фирмата да ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат

Со истиот записник на истата кооперација разрешени се од досегашната должност Спиро Стојковски,

претседател и Тодор Боневски, секретар и од 1-V-1952 год. им престанува правото фирмата да ја потпишуваат.

Бр. 2203/52 од Народниот одбор на Градската општина-Куманово III-4-68

Во задружниот регистар на Околинскиот народен одбор-Тетово под ред. бр. 71, уписана е Општо земјоделската задруга „1 мај“ во село Блаце-Тетовска околија.

Задругата е основана на собранието од 28-V-1952 год. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата

Задругата ќе ја потпишуваат Трпко Дачевски и Спасе Стојановски.

Бр. 9938/52 од Народниот одбор на Тетовска околија III-5-81

На основа решението на собранието од 25-III-1952 год. Машинската работилница се пренесува од стопанската управа на Фондот за механизација под стопанска управа на Околинскиот задружен сојуз-Тетово.

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот Иван Марушко и книговодителот Јордан Алексовски.

Бр. 10352/52 од Советот на НО на Тетовска околија II-13-243

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 5873, серија бр. 0401883, издадена од ПВР на ОНО—Св. Николе на Велика Ване (Костадинова) Стојанова, од село Цумајлија-Титоввешко. (2665)

Лична карта рег. бр. 4156, серија бр. 0549537, издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Владимир С. Неделковик, од село Карабичани-Кумановско. (2669)

Лична карта рег. бр. 1415, серија бр. 0726123, издадена од ПВР на ОНО—Брод на Милосав Донев Митрески, од село Манастирец-Кичевско (2670)

Лична карта рег. бр. 1074, серија бр. 0725630, издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Александар Михајлов Ристески, од село Ижиште-Кичевско (2671)

Лична карта рег. бр. 13236, серија бр. 0503788, издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Атанас Апостолов Марјулов, од село Кошарка-Тиквешко (2674)

Лична карта рег. бр. 10360, серија бр. 0498487, издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Љуло Јованов Гелов, од село Фариш-Тиквешка околија (2673)

Лична карта рег. бр. 7185, серија бр. 0534040, издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Бајрам Таировски, ул. „К. Неделковски“ бр. 6 Куманово (2675)

Лична карта рег. бр. 9482, серија „Р“ 0550433, издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Даут Камер Али, од село Ругинце-Кумановско (2676)

Лична карта рег. бр. 7523, серија бр. 0704033, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Лутви Кадриов Хасипи, до село Д. Баница-Гостиварско (2677)

Лична карта рег. бр. 1516, серија бр. 0698026, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Кемал Даутов Асани, од село Здунје-Гостиварско (2678)

Лична карта рег. бр. 10754, серија бр. 0707264, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Камбер Шакиров Незири, од село Сенокос-Гостиварско (2679)

Лична карта рег. бр. 14242, серија бр. 0710752, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Кире З. Јанески, од село Волковија-Гостиварско (2680)

Лична карта рег. бр. 17, серија „Ј“ 079917, издадена од ПВР на ГНО—Битола на Костадин Филипов Пановски, ул. „Охрид“ бр. 69 Битола (2681)

Лична карта рег. бр. 54709, серија 0038929, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Етем Билал Каиловски, ул. „124“ бр. 45—Скопје (2721)

Работничка книшка издадена од Градежно претпријатие „Шумадија“ во град Дагоновиќ срез Неродински НР Србија на Сали Кики-Скопје (2625)

Сообраќајна книшка за моторно возило бр. 6210 издадена од Сообраќајниот одсек-Гостивар на Јаков Јаковлевски — Скопје (2651)

Оружен лист бр. 694 издаден од Поверен. за внатрешни работи на ОНО—Струмица на Осман Д. Ашимов, од село Василево-Струмичко (2672)

Лична карта рег. бр. 8302, серија „Г“ 0073192, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Благородна Миле (Келешова) Костенарова, од село Богданци — Гевгелиско (2650)

Лична карта рег. бр. 4912, серија бр. 0701422, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Бора Тодорова Стојановска, од село Галате — Гостиварско (1651)

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0701334, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Паун Методијев Стојановски, од село Галате — Гостиварско (2652)

Лична карта рег. бр. 24500, серија бр. 0796388, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шакир Шемши Ариф, од село Орашје — Тетовско (2653)

Лична карта рег. бр. 6067, серија бр. 0332577, издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Јован Ангелов Нешов, ул. „Богдан Караќостов“ бр. 33 — Титов Велес (2654)

Лична карта рег. бр. 10477, серија бр. 0708987, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Назми Керимов Ибраими, од село Здунје — Гостиварско (2655)

Лична карта рег. бр. 14888, серија бр. 0711398, издадена од ПВР во Гостивар на Хидает Сулејмана Бејто, од Гостивар (2656)

Лична карта рег. бр. 17204, серија бр. 0714414, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Амет Исав Адеми, од село Врлчишта — Гостиварско (2657)

Лична карта рег. бр. 13649, серија „Р“ 0390359, издадена од ПВР на ОНО — Ќочани на Невена Тодор Шарева, од село Винаца — Кочанско (2658)

Лична карта рег. бр. 5788, серија бр. 0294355, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Меурџе Нијаз (Јусуфова) Адемова, ул. „Ванчо Велев“, бр. 7 — Штип (2662)

Лична карта рег. бр. 19190, серија бр. 0680219, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Фариз Авдиљ Фаризи, од село Одри — Тетовско (2663)

Лична карта рег. бр. 13558, серија бр. 0674298, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Радослав Јован Стојковски, од село Сараќино — Тетовско (2664)

Лична карта рег. бр. 79086, серија бр. 0057928, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Мена Џемо Рамадан Раифовик, од с. Вутел — Скопско (2302)

Лична карта рег. бр. 18173, серија „Р“ 0039701, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живко Борис Крстевски, ул. „74“ бр. 21 — Скопје (2627)

Лична карта рег. бр. 378, серија „Р“ 0014506, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Коста Анастасовски, ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 11 — Скопје

Лична карта рег. бр. 229482, серија 001475986 издадена од ПВР во Белград на Димитар Илиев Мариновски, ул. „Енгелсова“ бр. 19 — Скопје (2640)

Лична карта рег. бр. 15658, серија „Р“ 0013628, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Томе Трпков Мицков, ул. „530“ бр. 5 — Скопје (2641)

Лична карта рег. бр. 59674, серија 0047503, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Казим Ислам Мамудов, ул. „118“ бр. 98 — Скопје (2642)

Лична карта рег. бр. 52116, серија бр. 0036634, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Атанас Лазар Атанасоски, ул. „180“ бр. 8 — Скопје (2643)

Лична карта рег. бр. 561, серија „Р“ 0015453, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Марија Александар (Солајмирска) Лукашиќ, ул. „224 а“ бр. 4 — Скопје (2644)

Лична карта рег. бр. 83791, серија бр. 0059560, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Џелил Раман Џелил, ул. „146“ бр. 47 — Скопје (2645)

Лична карта рег. бр. 10260, серија „Р“ 0586270, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ангел Н. Димитриевски, од село Дељадровци — Скопско (2659)

Лична карта рег. бр. 2988, серија „Р“ 0784232, издадена од ПВР на ОНО — Г. Петров на Владимир Димитриев Поповски, од село Волчи Дол — Скопско (2660)

Лична карта рег. бр. 1034, серија „Р“ 0578661, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Илија Трипунов Јовановски, од село Велимбегово — Скопско (2666)

Лична карта рег. бр. 3568, серија бр. 090263, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ристо Димитров Шанковски, Водостопанство „Миџурин“ 3 зг. I улаз — Скопје (2668)

Лична карта рег. бр. 974, серија бр. 086989, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ѓорѓи Дине Христовски, ул. „Генерал Драпшин“ бр. 33 — Скопје (2682)

Лична карта рег. бр. 1535, серија бр. 0225745, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Никола Петров Валевски, од село Злести — Охридско (2112)

Лична карта рег. бр. 10290, серија бр. 0084485, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Петар Иванов Петров, ул. „Брегалница“ бр. 18 — Битола (2158)

Лична карта рег. бр. 13623, серија бр. 0710133, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Азби Бекири, од село Мало Турчане — Гостиварско (2390)

Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0006506, издадена од Битола на Фазли А. Абдуловски, од село Кишава — Битолско (2456)

Лична карта рег. бр. 4044, серија „Р“ 0457085, издадена од ПВР на ГНО — Струмица на Ѓорѓе Василев Христов, ул. „Калинин“ бр. 29 — Струмица (2614)

Лична карта рег. бр. 11237, серија бр. 0043948, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Кадри Ибраимов Тоска, од село Велешта — Охридско (2615)

Лична карта рег. бр. 8080, серија бр. 0666918, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Андро Миладин Кољевски, од село Челопек — Тетовско (2616)

Лична карта рег. бр. 62, серија бр. 0524717, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Трајко Милошев Јаковски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 2 — Куманово (2617)

Лична карта рег. бр. 6973, серија бр. 0347482, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Шериф Селимов Меметасовски, од село Г. Врановци — Т. Велес (2618)

Лична карта рег. бр. 4654, серија бр. 0345164, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Андреја Боризов Саздовски, од село Ораовец — Титоввелешко (2619)

Лична карта рег. бр. 6384, серија бр. 0099095, и оружен лист бр. 9 издадени од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Васил Никола Давитков, од село Дренак — Кривопаљаначко (2620)

Лична карта рег. бр. 18323, серија бр. 0679436, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Идриз Мамут Мамути, од село Бродец — Тетовско (2621)

Лична карта рег. бр. 3388, серија „Р“ 0008774, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Вождар Панчо Костовски, ул. „Св. 15“ бр. 10 — Струмица (2622)

Лична карта рег. бр. 14754, серија „Р“ 0758822, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Цвета Зојева Трајковска, од село Карбуница — Кичевско (2623)

Лична карта рег. бр. 18428, серија бр. 0679499, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Миљаим Садик Куртиши, од село Порој — Тетовско (2624)

Лична карта рег. бр. 6900, серија „Р“ 0458903, издадена од ПВР на ГНО Струмица на Стојан Никола Стоилов, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 37 — Струмица (2628)

Лична карта рег. бр. 7907, серија „Р“ 0480273, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Томе Иванов Витанов, од село Василево — Струмичко (2629)

Лична карта рег. бр. 3742, серија бр. 0292448, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Сане Николов Тренев, ул. „Велкамен“ бр. 13 — Штип (2630)

Лична карта рег. бр. 1669, серија бр. 0066279, издадена од ПВР во Гевгелија на Дино Георгиев Тутушев, ул. „Ристо Матев“ бр. 11 — Гевгелија (2631)

Лична карта рег. бр. 6801, серија бр. 0790159, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Вељуљ Аљи Емини, ул. „М. Тито“ бр. 56 — Скопје (2632)

Лична карта рег. бр. 16518, серија бр. 0677870, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Назми Есат Меммиши, од село Лисец — Тетовско (2633)

Лична карта рег. бр. 12378, серија „Р“ 0756917, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Гвозден Манојлов Јовески, од село Вранештица — Кичевско (2634)

Лична карта рег. бр. 2952, серија бр. 0431462, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Мара Митова Тотлева, од село Валандово — Гевгелиско (2648)

Лична карта рег. бр. 8270, серија „Г“ 0073160, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ефтим Методов Костенаров, од село Богданци — Гевгелиско (2649)

Лична карта рег. бр. 77506, серија бр. 0053885, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Јован Георги Ситичевски, ул. „375“ бр. 52 — Скопје (2473)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Радовиш бр. 7594/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар-бонбонир, Никола Петров Колев со седиште во Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки и бонбони.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Петров Колев.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Радовиш, бр. 7594 од 15—I—1952 год. II—51—1018

На основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Радовиш бр. 7016/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Методи Хаџи Ефтимов со седиште во Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на сарачки предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Хаџи Ефтимов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Радовиш, бр. 7016 од 15—I—1952 год. II—51—1019

На основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО Кичево бр. 748/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 109, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Трене А. Треневски со седиште во Кичево, ул. „М. Тито“.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трене А. Треневски.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кичево, бр. 1647 од 5-III-52 год. II—31—573

На основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Кичево бр. 3255/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Коле Треневски со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле Треневски.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кичево, бр. 691 од 9-II-1952 год. II—31—584

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ дека претплата-та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за еден примерок.

Претплата-та се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплат-ница во „Службен весник на НРМ“ бр. 32/52, на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на че-ковната уплатница или вирманскиот налог да се напише јасно адресата на којашто тре-ба да се испраќа весникот, а на грбот од чекот да се наведе зошто се уплатува су-мата и за колку примероци, а за старите претплатници да се наведе и претплатниот број под кој е приман весникот во 1952 година.

Претплата-та за 1953 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-плата-та испраќањето на весникот ќе се обу-стави.

Како извесен број претплатници од 1952 година уште не ја подмириле претплата-та, се молат со претплата-та за идната година едновременно да ја внесат и должната прет-плата од 1952 година.

Од администрацијата
на „Службен весник на НРМ“

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околина бр. 8926/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и ра-ботилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Азис Арсланов К'азимовски, со седиште во село Лабуниште

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис Ар-сланов К'азимовски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска око-лија, бр. 8926 од 11-VIII-1952 год.

II—59—1167

На основа дозволата од Советот за комунални ра-боти на ОНО—Титов Велес бр. 3516/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Иван Ташев со седиште во село Богомила.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски ус-луги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Та-шев.

Од Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околина, бр. 3516 од 17-VI-1952 год.

II—50—998

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-барска околина бр. 3522/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 280, рег. бр. 142, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Милан И. Секуловски со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан И. Секуловски.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-лија, бр. 3522/52 год

II—52—1040

На основа дозволата од Народниот одбор на Де-барска околина бр. 4323/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 282, рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Абдула М. Пиперку со седиште во Дебар.

Предметот на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула М. Пиперку.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска око-лија, бр. 4341/52 г.

II—52—1043

На основа дозволата од Советот за стопанство на Околинскиот народен одбор—Гостивар бр. 1825, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фир-ма: Бербер, Емини Аби Екрем со седиште во Гостивар ул. „Никола Парапулов“ бр. 46.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емини Аби Екрем.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околина, бр. 1825 од 26-VIII-1952 год.

(1176)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 5697/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и ра-ботилници на страна 46, рег. бр. 303, занаетчискиот ду-ќан под фирма: Бербер, Хазби Хакиков Карпузи, со се-диште во Маврови Ханови.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хазби Ха-киков Карпузи.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околина, бр. 5967 од 26-VIII-1952 год.

II—59—1177

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околина бр. 5628/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и ра-ботилници на страна 46, рег. бр. 301, занаетчискиот ду-ќан под фирма: Бербер, Сарачи Алиов Абдулбари со седиште во Гостивар, ул. „Шумитовска“ бр. 7.

Предметот на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сарачи Алиов Абдулбари.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околина, бр. 5628 од 26-VIII-1952 год.

II—59—1178

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
110 Указ за зголемување бројот на одборни- ците на народни одбори	305
111 Указ за потврдување на одулките за утврдување бројот на одборниците што во соборите на производителите на на- родните одбори ги избираат поедините изборни групи односно подгрупи	305